

7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на ден 31.12.2022 г.
со извештај на овластениот ревизор

Гевгелија, јуни 2023

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на ден 31.12.2022.
со извештај на овластениот ревизор


СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	I - III
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6 – 32

Прилог:

- *Извештај за работењето во 2022 година*
- *Годишна сметка за 2022 година*

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ број 1-М3/2
тел. 070 218 422; 034 611-155
E-mail: kotev@t.mk
www.revizijakotev.com



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Акционерите и раководството на
7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија, кои го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на ден 31.12.2022 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за паричниот тек, Извештајот за промените на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на тој ден.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија согласно Законот за ревизија и стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања.



Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама, било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствениите проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основ за мислење со резерва

Како што е наведено во Белешка 17 – Побарувања од купувачите, Друштвото побарувањата од купувачите ги проценило на износ од 4.126 илјади денари. Друштвото не направило целосна проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сеопфатната добивка согласно МСС 39-Финансиски инструменти: признавање и мерење, како и со прифатената сметководствена политика. Со примена на ревизорски методи утврдивме дека износ од 475 илјади денари побарувања од купувачите се постари од 12 месеци за кои не е направена резервација поради оштетување на побарувањата.

Мислење со резерва

Според наше мислење финансиските извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија, освен за ефектите од прашањето изнесено во пасусот Основ за мислење со резерва, даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија под 31-ви декември 2022 година, финансиската успешност и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со сметководствениите стандарди прифатени во Република Северна Македонија.



Нагласување на прашање

Како што е наведено во Белешка 24-континуитет во работењето, со состојба на 31.12.2022 година тековните обврски за износ од 28.528 илјади денари ги надминуваат вкупните тековни средства. Воедно, како што е наведено во Белешка 27 – Последователни настани, по датумот под кој се изготвени ови финансиски извештаи покрената е тужба против Друштвото за наплата на долг од 21.435 илјади денари, што сето укажува на постоење на материјална неизвесност која може да наметне сомневање во претпоставката за континуитет.

Овие финансиски извештаи не содржат корекции и рекласификации кои би биле неопходни доколку Друштвото не би ги продолжило деловните активности во неограничена иднина. Нашето мислење не содржи резерва по претходно наведеното прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва менаџментот на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија е одговорен и за подготвување на годишен извештај за работата.

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. По тој однос нашата работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување за конзистентноста на наведените извештаи.

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето во 2022 година кои произлегуваат од годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија со состојба на 31 декември 2022 година и за годината што завршува на тој датум се конзистентни во сите материјални аспекти со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

Гевгелија, 29. јуни, 2023 година

Овластен ревизор:
М-р РИСТО КОТЕВ

ТП за ревизија KOTEB - Гевгелија

М-р РИСТО КОТЕВ

ТП за ревизија KOTEB



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА 2022 ГОДИНА


Позиција	(во 000 ден)	белешка	2022	2021
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			27.053	15.296
Приходи од продажба			25.296	14.336
Приходи од продажба на домашен пазар	6		25.296	14.336
Приходи од продажба на странски пазар	6		-	-
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек	12		-	1.432
Останати оперативни приходи	7		1.757	960
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			26.075	20.194
Набавна вредност на трговски стоки	8.4		2.084	443
Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			14.803	8.674
Потрошени материјали и ситен инвентар	8.1		12.923	7.243
Услуги	8.2		1.880	1.331
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек	12		2.312	-
Трошоци за вработените	9		4.759	4.701
Амортизација, оштетување на средства и резервирања			2.985	5.270
Амортизација	8.3		2.985	3.287
Нето загуби поради оштетување на средства	10		-	1.983
Резервирања за трошоци и ризици			-	-
Останати оперативни расходи	10		1.444	1.206
ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)			(1.334)	(3.466)
Финансиски приходи			-	1
Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	11		-	1
Останати приходи од финансирање			-	-
Финансиски расходи			807	1.119
Расходи по основ на камати и курсни разлики	11		799	1.115
Останати расходи од финансирање	11		8	4
Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување	13		(2.141)	(4.584)
Данок на добивка			-	-
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	13		(2.141)	(4.584)
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	13		(2.141)	(4.584)
Останата сеопфатна добивка			-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	13		(2.141)	(4.584)
Заработка по акција	(во денари)		н/п	н/п

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ДЕН 31.12.2022 ГОДИНА**


Позиција	(во 000 ден)	Белешка	2022	2021
СРЕДСТВА				
Постојани средства			40.166	55.927
Нематеријални средства			-	-
Недвижности постројки и опрема	14		40.166	43.244
Вложувања во подружници			-	-
Вложувања во придружени претпријатија	15		-	12.683
Вложувања во хартии од вредност			-	-
Останати долгорочни побарувања			-	-
Одложено даночно средство			-	-
Тековни средства			13.824	16.310
Залихи	16		9.640	12.789
Побарувања од купувачи	17		4.126	3.419
Останати побарувања	18		3	42
Краткорочни вложувања			-	-
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	19		55	60
Активни временски разграничувања	20		40	39
ВКУПНО СРЕДСТВА			54.030	72.276
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ				
Капитал			11.273	13.414
Капитал на основачите /акции	21		31.514	31.514
Резерви	21		8.949	8.949
Ревалоризациони резерви			-	-
Акумулирана добивка (загуба)	21		(29.190)	(27.049)
ОБВРСКИ			42.352	58.409
Долгорочни обврски			-	-
Обврски за долгорочни кредити			-	-
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-
Тековни обврски			42.352	58.409
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	22и23		6.483	12.779
Обврски по краткорочни кредити	23		34.622	44.525
Краткорочни резервирања			-	-
Обврски кон државата	23		1.247	1.105
Пасивни временски разграничувања	24		405	453
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			54.030	72.276

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2022 ГОДИНА

П о з и ц и ј а	(во 000 ден)	
	2022	2021
А) Готовински текови од деловни активности	(2.878)	982
Нето добивка (загуба) после оддана чувањето	(2.141)	(4.584)
Амортизација	2.985	3.287
Ревалоризација на амортизација	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	3.149	(1.860)
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	(707)	3.174
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	-	10
Намалување (зголемување) на остан. краткор. побарувања	39	148
Намалување (зголемување) на АВР	(1)	12
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	(6.308)	723
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	-	3
Зголемување (намалување) на остан. краткорочни обврски	154	80
Зголемување (намалување) на ПБР	(48)	(11)
Б) Готовински текови од инвестициони активности	12.776	(44)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	-	(459)
Продажба на материјални и нематеријални средства	93	415
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	12.683	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложув.	-	-
В) Готовински текови од финансиски активности	(9.903)	(915)
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување (намалување) на кредити	(9.903)	(915)
Исплатени дивиденди	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-
Зголемување (смалување) на паричните средства	(5)	23
Парични средства на почетокот на годината	60	37
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	55	60


Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и средствата на жиро сметката

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА ДРУШТВОТО**

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ					РЕВАЛ. РЕЗЕР.	ВКУПНО КАПИ- ТАЛ
	АКЦИО- НЕРСКИ КАПИТАЛ	ЗАКОНСКИ И СТАТУТАРНИ РЕЗЕРВИ	ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ- РЕИНВЕС ДОБИВКА	АКУМУ- ЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)			
СОСТОЈБА 01.01.2021 ГОДИНА	31.514	4.317	4.632	(22.465)	0		17.998
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0		0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(4.584)	0		(4.584)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0		0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0		0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0		0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0		0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0		0
УСОГЛАСУВ НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0		0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0		0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0		0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0		0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0		0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0		0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0		0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0		0
СОСТОЈБА 31.12.2021 ГОДИНА	31.514	4.317	4.632	(27.049)	0		13.414
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0		0
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН.	0	0	0	0	0		0
ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(2.141)	0		(2.141)
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0		0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0		0
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0		0
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0		0
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0		0
УСОГЛАСУВ НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0		0
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0		0
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0		0
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0		0
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0		0
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0		0
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0		0
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0		0
СОСТОЈБА 31.12.2022 ГОДИНА	31.514	4.317	4.632	(29.190)	0		11.273

Белешките прикажани на страните од 6 до 32
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев

Финансиски извештаи 2022



Одговорен за сметководство
Јорданка Аблахова

Јорданка Аблахова

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија (во понатамошниот текст „Друштво“) е основано на 03.04.2006 година. Единствениот матичен број на Друштвото е 4072731, а единствениот даночен број е 4006996101501. Основана дејност на Друштвото е 22.21 - Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси.

Седиштето на Друштвото е во Гевгелија, улица „Индустриска“ број 6.

Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционери, Одборот на директори и Генералниот директор. Генералниот директор го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без ограничување на овластувањата. Овластено лице во својство на генерален директор е Димитар Чугунџалиев, извршен член на Одборот на директори.

Друштвото е со едностепен систем на управување. Членови на Одборот на директори се:

- Димитар Чугунџалиев - извршен член на Одбор на директори
- Илија Русев - неизвршен член, претседател на Одбор на директори
- Јорданка Аблакова - независен, неизвршен член на Одбор на директори

Основната капитална на Друштвото е 31.513.900 денари.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РСМ.

Производството на Друштвото се обавува на локација во Гевгелија.

Во висина на запишаниот капитал се издадени 10.000 обични акции со номинална вредност од по 51,13 евро за 1 акција. Со акциите на Друштвото се тргува на Слободниот пазар на македонската берза.

Во годината која завршува на 31.12.2022 година Друштвото своето работење го обавува со просечно ангажирани 10 вработени лица, 12 вработени во 2021 година.

Финансиските извештаи на Друштвото одобрени се од менаџментот на ден 13.03.2023 година.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Сл. весник на РМ бр.28/04...Сл. весник на РСМ 215/21) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (Сл. весник на РМ 159/09...107/11) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство.

До датумот на составување на придружните единечни финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија. Според тоа законската регулатива од областа на сметководството во Република Северна Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во прска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, финансиските извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

2.2 Основни сметководствени методи

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација согласно тогашната законска регулатива во Република Северна Македонија, како и за аложувањата

расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата првобитната проценка или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената има влијие во повеќе периоди.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитетот на работењето. Веродостојноста е поткрепана со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот не искажува намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на работењето на Друштвото.

Со состојба на 31. декември 2022 вкупните тековни обврски изнесуваат 42.352 илјади денари со што за износ од 28.528 илјади денари ги надминуваат вкупните тековни средства кои се во износ од 13.824 илјади денари.

Раководството смета дека има можности да се надмине оваа состојба и дека е реална претпоставката за континуитет при изготвувањето на овие финансиски извештаи. Друштвото се потпира за постојните договори за производство и за финансиска поддршка од поврзаните субјекти.

Доколку поддршката од поврзаните субјекти би прекинала, ќе треба да се направат корекции за да се намали вредноста на средствата до износот на моментната продажна вредност и да се направи обезбедување за покривање на понатамошни обврски кои би произлегле.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметководни периоди. Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2022 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признаваат во Извештајот за сопствената добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на производите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

Исплатите по основ на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемини според условите на наемот.

3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба), приходи од

дивиденди и печалби од продажби на финансиски средства расположиви за продажба.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земен кредити и загуби поради обезвреднување на финансиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во извештајот за сопствена добивка со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средството кое се квалификува и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е spremно за неговата употреба или продажба.

Приходите и расходите од камата се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признаваат според девизниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.

Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата кој во случај на котирали акции е последен датум на тргување со право на дивиденда.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства се проценуваат според набавната вредност само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат приливи на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок на периодот во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Средствата земен под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средството, доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата не се амортизира.

Проценетиот век на употреба и годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни стапки од материјалните средства се прикажани во следните прегледи:

- Градежни објекти од армирано бетонска конструкција: траење 40 години, годишна стапка на амортизација 2.5%
- Опрема за производство, машини, алати и слично: траење 10 години, годишна стапка на амортизација 10%
- Компјутерска опрема: траење 4 години, годишна стапка на амортизација 25%
- Мебел и деловен инвентар: траење 5 години, годишна стапка на амортизација 20%

3.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Вложувањата во подружници и придружени претпријатија се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според вкупната набавна вредност.

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

Вложувања во придружени претпријатија се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко вложување на Друштвото.

3.8 Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стецај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за некаплативи. Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базират на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.10 Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства Недеривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти. Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога и само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Земји и побарувања Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средство. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување. Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства одредени како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредноста се класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани по резерва за објективна вредност по капиталот. Кога вложувањето се депризнава, кумулативната добивка или загуба од останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.

Било кој инструмент класификуван како финансиско средство расположливо за продажба за кој нема пазарна цена на активен пазар и чија објективна вредност не може да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи ги трансакционите трошоци, намалена за загуба поради обезбедување.

3.11 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализиционата вредност. Нето реализиционата вредност е проценета пазарна вредност на залихите намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.12 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, менниците, како и депозитите на денарските средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.13 Капитал

Основна главнина Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Обични акции Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нето, од даночните ефекти.

Откупени сопствени акции Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (проvizии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на домашната законска регулатива во РМ, пред сè Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

Законски резерви Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби од домашната законска регулатива во РСМ (Закон за трговските друштва) и со распоред во ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е

должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 1/10 од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со предходна одлука на органот на управување.

Статутарни резерви Статутарни резерви се резервите кои се формираат во согласност со Статутот на Друштвото, како што се резервите за одржување на финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви за реструктурирање, резерви за покривање на загуба.

Останати резерви Како останати резерви се проценуваат резервите издвоени за награди и други резерви кои не можат да се класифицираат како законски или статутарни резерви, како и резервите за реинвестирање издвоени од добивката.

3.14 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се искажуваат според номиналната вредност на обврската.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со воспроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Недеривативни финансиски обврски Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба, кога и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Недеривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

3.16 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.17 Обврски за даноци

Даночите се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Најзначајни се данокот на добивка, данокот на додадена вредност и данокот на личен доход.

Данок на добивка Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основа на од остварената добивка коригирана за непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснувања и ослободување во согласност со Законот за данокот на добивка.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходните години. Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Данок на додадена вредност Данокот на додадена вредност се искажува во нето износ, како даночна обврска или даночно побарување, кое произлегува по нетирањето на обврската за данок на додадена вредност искажана во излезните фактури и побарувањето за данок на додадена вредност врз основа на користење влезно даночно исполнување искажано во влезните фактури.

Данок на личен доход Данокот на личен доход се плаќа при исплатите на физички лица, вклучувајќи ги и платите на вработените. Со обврската за данок на личен доход се товарат истите расходи кои се товарени со нето обврската кон физичките лица.

3.18 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизиот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.19 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во финансискиот извештај за годината што завршува на 31. декември 2022 година се следните:

Валута	31. декември 2022 година	31. декември 2021 година
1 €	61,4932 денари	61,6270 денари
1 \$	57,6535 денари	54,3736 денари
1 GBP	69,3350 денари	73,4267 денари

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.21 Настан по датумот на известувањето

Настаните кои имаат влијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.22 Промена на сметководствени политики- корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во извештајот за финансиската состојба или износите признаени во извештајот за сепаратната добивка, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.23 Користи за вработените

Согласно националното законодавство на Република Северна Македонија во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи. Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување Друштвото нема итна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во извештајот за сепаратната добивка во моментот на нивно доспевање.

На вработените кои се отпуштани како "технолошки вишок" или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за "технолошки вишок" се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на "технолошки вишок" или на основ на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска.

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите. Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период. Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на дефиниран план за користи во моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на дефинираниот план за користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за дефинираниот план за користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

3.24 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

Резервирана за реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

3.25 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.26 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Важниот ризик се надминува со константно обезбедување на потребните готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

3.27 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и основната главнина. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н. валута клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

Ризик од промени на курсевите Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути.

Ризик од промени на цените Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.28 Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Северна Македонија. Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.29 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото има блага концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се не голем голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото, освен потпирањето на постојните договори, нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.30 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваквиот вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истот да ги намали.

3.31 Утврдување на објективна вредност

Финансиските средства и обврски ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на кинната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба.

3.32 Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертибилни обврзници и опции овозможени за вработените.

БЕЛЕШКА 4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**4.1 Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2022 и 2021 година е следната:

опис	2022 г.	2021 г.
Обврски по кредити	34.622	44.525
(Пари и парични еквиваленти)	-55	-60
Нето обврски (пари)	34.567	44.465
Капитал и резерви	11.273	13.414
% на задолженост	306,64	331,48

4.2 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

4.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Направена е сензитивна анализа на зголемување или намалување за 2 % поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банка, како и на каматноносните дадени и примени позајмици. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Земени/дадени кредити и позајмици за 2021 г.	каматна стапка	износ на камата	пораст за 2% поени	пад за 2% поени
добен кредит	3,50	478	273	-273
добен кредит	2,99	632	423	-423
Нето ефект		1.110	696	-696

Земени/дадени кредити и позајмици за	каматна стапка	износ на камата	пораств за 2% поени	пад за 2% поени
добиев кредит	2,76	596	432	-432
добиев кредит	2,78	4	3	-3
добиев кредит	2,20	15	14	-14
добиев кредит	2,03	1	1	-1
добиев кредит	2,53	67	53	-53
добиев кредит	2,35	26	22	-22
добиев кредит	2,52	23	18	-18
Нето ефект		732	543	-543

4.4 Ликвидносен ризик

Рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото според нивната доспеаност на ден 31. декември 2021 и 2022 година е следнава:

средства/обврски 2021 г.	рочноста			Вкупно
	до 3 месеци	4-12 месеци	над 12 мес.	
парични средства	60			60
побарувања од купувачите	3.419			3.419
останати побарувања	42			42
дадени позајмици				0
вложувања			12.683	12.683
парич, вложувања и побарувања	3.521	0	12.683	16.204
обврски према добавувачите	12.505			12.505
обврски по кредити	44.525			44.525
останати обврски	1.379			1.379
вкупно обврски	58.409	0	0	58.409
ликвидност	0,06	0,00*	#DIV/0!	0,28

средства/обврски 2022 г.	рочноста			Вкупно
	до 3 месеци	4-12 месеци	над 12 мес.	
парични средства	55			55
побарувања од купувачите	4.126			4.126
останати побарувања	3			3
дадени позајмици				0
вложувања				0
парич, вложувања и побарувања	4.184	0	0	4.184
обврски према добавувачите	6.197			6.197
обврски по кредити	34.622			34.622
останати обврски	1.533			1.533
вкупно обврски	42.352	0	0	42.352
ликвидност	0,10	0,00*	#DIV/0!	0,10

4.5 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик поради неможноста на купувачите да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од не голем број на поединечни салда. Најголемиот дел од овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на менџи, гаранции или друг вид на колатерал.

Рочната структура на побарувањата од купувачи на 31 декември 2022 е како што следува:

рочност за 2021 г.	брuto	исправка	нето %учество	
доспеани до 12 месеци	3.369	0	3.369	98,54
доспеани над 12 месеци	2.791	-2.741	50	1,46
вкупно	6.160	-2.741	3.419	100,00

рочност за 2022 г.	брuto	исправка	нето %учество	
доспеани до 12 месеци	3.695	0	3.695	89,55
доспеани над 12 месеци	3.047	-2.616	431	10,45
вкупно	6.742	-2.616	4.126	100,00

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото остварува продажба на големо која што во најголем дел се извршува на познати големи купувачи со кои што има воспоставено повеќегодишна соработка.

Друштвото утврдува резервирање за загуби кои преставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на поделно значителна изложеност.

БЕЛЕШКА 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

5.1 Деловни сегменти

Најзначајниот дел од приходите се остварени од производство и продажба на пластични гајби.

5.2 Географски сегменти

Производството и продажбата се одвиваат на територијата на Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

о п и с	2022 г.	2021 г.
приходи од продажба на домашен пазар	25.296	14.336
в к у п н о	25.296	14.336

БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

о п и с	2022 г.	2021 г.
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	3	401
Приходи од субвенции	266	464
Добивки од продажба на материјални средства	1476	0
останати приходи	12	95
в к у п н о	1.757	960

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

8.1 Потрошени материјали

о п и с	2022 г.	2021 г.
потрошени сировини и материјали за производство	9.598	5.544
потрошени материјали за одржување	195	17
потрошена електрична енергија	3.042	1.619
останати материјални трошоци	88	63
вкупно материјални трошоци	12.923	7.243

Материјалните трошоци учествуваат со 50% во вкупните оперативни расходи, 36% во 2021 година. Најзначајниот дел од потрошените материјали го сочинува сировината за производство на готовите производи.

8.2 Услуги со карактер на материјални трошоци

о п и с	2022 г.	2021 г.
транспортни услуги	5	0
ПТТ услуги и интернет	78	88
комунални услуги	28	0
наемници	840	840
надворешни услуги за изработка на добра и услуги	897	378
услуги за одржување и заштита	32	13
останати услуги	0	12
в к у п н о	1.880	1.331

Расходите за услуги учествуваат со 7,2% во вкупните оперативни расходи, 6,6% во 2021 година.

8.3 Амортизација

о п и с	2022 г.	2021 г.
амортизација и вредносно усогласување на долг. сва	2.985	3.287
в к у п н о	2.985	3.287

Амортизацијата за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век на употреба на долгорочните средства и нивното користење во текот на годината.

8.4 Набавна вредност на продадени стоки и материјали

о п и с	2022 г.	2021 г.
набавна вредност на продадени трговски стоки	2.084	443
в к у п н о	2.084	443

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

о п и с	2022 г.	2021 г.
нето плати и надоместоци	3.070	3.031
данок, социјално и пензиско осигурување	1.512	1.461
други лични примана	177	209
в к у п н о	4.759	4.701

Бруто платите на вработените учествуваат со 18% во вкупните оперативни трошоци, 22% во 2021 година, а се признаваат врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

о п и с	2022 г.	2021 г.
трошоци за репрезентација и спонзорства	13	5
трошоци за осигурување	47	57
вредносно усогласување на средствата	0	1.983
банкарски услуги и трошоци за платен промет	44	24
отпис на побарувана	5	3
авокатски, сметководствени и ревизорски услуги	426	547
неотпишана вредност на расходувани материјални сред.	703	416
останати трошоци на работењето	206	154
в к у п н о	1.444	3.189

БЕЛЕШКА 11. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

о п и с	2022 г.	2021 г.
приходи од камати и курсни разлики	0	1
останати финансиски приходи	0	0
расходи за камати и курсни разлики	-799	-1115
останати финансиски расходи	-8	-4
нето финансиски приходи (расходи)	-807	-1.118

БЕЛЕШКА 12. ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

о п и с	2022 г.	2021 г.
залихи на готови производи на 01.01...	4.336	2.904
залихи на готови производи на 31.12...	2.024	4.336
зголемување (намалување) на залихите	-2.312	1.432

При утврдување на добивката резултатот се коретира за трошоците содржани во разликата помеѓу залихите на недовршено производство и готови производи на крајот од годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни залихи). За пресметковниот период залихите на готови производи и производство во тек се намалени за 2.312.093 денари. Овој износ се признава како расход во Извештајот за сеопфатната добивка за 2022 година, за 2021 година по овој основ е признаен приход од 1.432.388 денари.

БЕЛЕШКА 13. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

о п и с	2022 г.	2021 г.
добивка пред оданочување	-2.141	-4.584
данок на добивка	0	0
нето добивка (загуба)	-2.141	-4.584
останата сеопфатна добивка (загуба)	0	0
вкупна сеопфатна добивка (загуба)	-2.141	-4.584

За пресметковниот период Друштвото има остварено загуба од работењето во износ од 2.140.934 денари. Согласно домашната законска регулатива од оданочувањето во Република Северна Македонија даночната основица е пресметана во висина на остварениот резултат коригиран за трошоците кои не се признаваат за даночни цели и искористени даночни олеснувања. Не е утврдена даночна основица, така да загубата останува 2.140.934 денари.

13.1 Данок на добивка

о п и с	2022 г.	2021 г.
добивка (загуба) пред оданочување	-2.141	-4.584
трошоци и др. приходи примања од работен однос над утврдениот износ	25	
трошоци за кало, растур, крш и расипување	24	0
репрезентација	11	4
исправана вредноста на ненаплатени побарувања	0	1.983
отпис на побарувања	5	4
казни и камати за јавни давачки	9	3
отпис на долгорочни средства за кои не е добиена согласност од УП	0	416
други усогласувања на расходи	18	0
даночна основа	-2.049	-2.174
данок на добивка 10%	0	0
други даночни ослободувања	0	0
данок на добивка за годината	0	0
ефективна даночна стапка %	0,00	0,00

13.2 Дивиденда

Друштвото во последните години искажува загуба од работењето која не е покриена. Не е исплаќања дивиденда за тој период.

13.3 Заработувачка по акција

Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени акции во текот на годината.

Со состојба на 31 декември 2022 Друштвото не поседува сопствени акции (2021 година 0 сопствени акции).

Акциите на Друштвото не котираат на берза, Друштвото известува за Комисијата од хартии од вредност. Со акциите на Друштво се тргува на слободниот пазар на Македонската берза. Во текот на 2022 година на Македонска берза не е тргувано со акции на Друштвото. Последната пазарна цена по која е тргувано со акциите на Друштвото е 2.460 денари по акција.

Со оглед на фактот дека Друштвото искажува загуба, не се пресметува заработувачка по акција.

БЕЛЕШКА 14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

опис	земјиште	град.обј.	опрема	транс.сва	сва во подг	вкупно
<i>набавна вредност</i>						
состојба на 01.01.2021	19.599	67.974	35.135	399	0	123.107
зголемување (набавки) во 2021	0	0	459	0	0	459
намалување (продажба, пренос)	0	0	-1.407	0	0	-1.407
состојба на 31.12.2021	19.599	67.974	34.187	399	0	122.159
<i>исправка на вредноста</i>						
состојба на 01.01.2021	0	49.207	27.014	399	0	76.620
амортизација за 2021 година	0	1.381	1.906	0	0	3.287
намалување на исправката	0	0	-992	0	0	-992
состојба на 31.12.2021	0	50.588	27.928	399	0	78.915
сегашна вредност на 31.12.2020	19.599	18.767	8.121	0	0	46.487
сегашна вредност на 31.12.2021	19.599	17.386	6.259	0	0	43.244

опис	земјиште	град.обј.	опрема	транс.сва	сва во подг	вкупно
<i>набавна вредност</i>						
состојба на 01.01.2022	19.599	67.974	34.187	399	0	122.159
зголемување (набавки) во 2022	0	0	0	0	0	0
намалување (продажба, пренос)	0	-203	-55	0	0	-258
состојба на 31.12.2022	19.599	67.771	34.132	399	0	121.901
<i>исправка на вредноста</i>						
состојба на 01.01.2022	0	50.588	27.928	399	0	78.915
амортизација за 2022 година	0	1.378	1.607	0	0	2.985
намалување на исправката	0	-111	-54	0	0	-165
состојба на 31.12.2022	0	51.855	29.481	399	0	81.735
сегашна вредност на 31.12.2021	19.599	17.386	6.259	0	0	43.244
сегашна вредност на 31.12.2022	19.599	15.916	4.651	0	0	40.166

Најзначајниот дел од долгорочните материјални средства го сочинуваат градежните објекти и опремата за производство во фабриката во Гевгелија. Градежни објекти, деловен простор, во вкупна површина од 2.533 м² и земјиште во вкупна површина од 24.099 м² се ставени под хипотека во корист на Шпаркасе банка АД Скопје за обезбедување на кредит од 36.000.000 денари.

БЕЛЕШКА 15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

подружница	основна дејност	% сопств.	2022 г.	2021 г.
ГЕПЛАСТИК	производство на амбалажа од пластични маси за пакување	н/п	0	12.683
вкупно			0	12.683

БЕЛЕШКА 16. ЗАЛИХИ

опис	нето 2021 г.	2022 година			%
		брuto	исправка	нето	
производи на залиха	4.336	2.024		2.024	21,00
суровини и материјали	1.141	417		417	4,33
ситен инвентар, резерви делови и сл.	4.999	5.000	-1	4.999	51,86
трговски стоки на залиха	2.313	2.200		2.200	22,82
вкупно	12.789	9.641	-1	9.640	100,00

БЕЛЕШКА 17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

опис	2022 г.	2021 г.
побарувања од купувачите во земјата	6.742	5.400
побарувања од поврзани субјекти	0	760
испрашка на вредноста на побарувањата од купувачи	-2.616	-2.741
вкупно	4.126	3.419

БЕЛЕШКА 18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

опис	2022 г.	2021 г.
побарувања за даноци и придонеси	0	21
побарување за аванси	2	2
побарувања од вработените	1	19
вкупно	3	42

БЕЛЕШКА 19. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

о п и с	2022 г.	2021 г.
трансакциски сметки - денарски	50	54
денарска благајна	5	6
в к у п н о	55	60

БЕЛЕШКА 20. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2022 г.	2021 г.
однапред платени трошоци	40	39
в к у п н о	40	39

БЕЛЕШКА 21. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

о п и с	2022 г.	2021 г.
запишан уплатен капитал	31.514	31.514
останати резерви	4.632	4.632
законски и статутарни резерви	4.317	4.317
акумулирана добитка (пренесена загуба)	-27.049	-22.465
нераспоредена добитка (загуба) за годината	-2.141	-4.584
в к у п н о	11.273	13.414

21.1 Акционерски капитал

о п и с	број на акции			
	обични	приоритетни	сопствени	нето во општа
состојба 01.01.2021 година	10.000	0	0	10.000
откуп на сопствени акции во 2021 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2021 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2021 година	10.000	0	0	10.000
откуп на сопствени акции во 2022 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2022 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2022 година	10.000	0	0	10.000

Друштвото е запишано во трговскиот регистар со капитал од 31.513.900 денари. Во висина на овој капитал издадени се 10.000 обични акции во вредност од по 51,13 евра за 1 акција.

Над 5% од обичните акции со право на глас поседуваат:

акционер	број на акции	учество во %
РУСЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ	6.699	66,99
ЗОРАН ГУРОВ	2.151	21,51
КОДИНГ 2 ДООЕЛ	525	5,25
останати акционери	625	6,25
	10.000	100,00

Членовите на Одборот на директори не поседуваат акции и немаат учество во основната главнина на Друштвото.

21.2 Резерви

опис	ревалор. резерви	законски резерви	статутарни резерви	останати резерви
состојба 01.01.2021 година	0	4.317	0	4.632
зголемување во 2021 година	0	0	0	0
намалување во 2021 година	0	0	0	0
состојба на 31.12.2021 година	0	4.317	0	4.632
зголемување во 2022 година	0	0	0	0
намалување во 2022 година	0	0	0	0
состојба на 31.12.2022 година	0	4.317	0	4.632

БЕЛЕШКА 22. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

опис	2022 г.	2021 г.
добавувачи во земјата	1.370	6.891
обврски према поврзани лица	4.827	5.614
вкупно	6.197	12.505

БЕЛЕШКА 23. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

опис	2022 г.	2021 г.
обврски за даноци, придонеси и други давачки	1.247	1.105
обврски према вработените	251	239
обврски за аванси	35	35
краткорочни кредити	34.622	44.525
вкупно	36.155	45.904

кредитор, заемодавач	2022 г.	2021 г.
Шпаркасе банка АД Скопје	0	10.945
ГЕПЛАСТИК	29.010	28.727
РУСЕ КОМЕРЦ	5.612	4.853
вкупно	34.622	44.525

БЕЛЕШКА 24. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

опис	2022 г.	2021 г.
одложени приходи од државни субвенции	405	453
вкупно	405	453

БЕЛЕШКА 25. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

25.1 Земен банкарски гаранции

Друштвото не користи и нема потенцијални обврски по основ на банкарски гаранции.

25.2 Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќање.

25.3 Судски спорови

Друштвото има поведено 1 постапка за присилна наплата на износ од 120 илјади денари и пријавено побарување спрема стечаен должник на износ од 125 илјади денари, или побарувања на вкупен износ од 245 илјади денари, за кои наплатата е неизвесна.

Раководството нема сознанија за поведени постапки против Друштвото и не очекува одливи по тој основ.

БЕЛЕШКА 26. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани страни со Друштвото се:

- мнозински акционери
- подружници
- придружени претпријатија
- подружници на матичното друштво
- клучен менаџерски персонал
- друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал
- друштва поврзани со мнозинските сопственици

На членовите на Одборот на директори не им се исплатува надомест.

26.1 Продажба на стоки, услуги и недвижности

поврзана страна	2022 г.	2021 г.
ГЕПЛАСТИК	0	1.863
ВИС ВЕНДИНГ	212	212
РУСЕ КОМЕРЦ	241	592
вкупно	453	2.667

26.2 Набавка на стоки, услуги и недвижности

поврзана страна	2022 г.	2021 г.
ГЕПЛАСТИК	3.834	2.812
ВИС ВЕНДИНГ	0	1
БЕК АП ПЛУС	141	0
РУСЕ КОМЕРЦ	3.204	1.250
вкупно	7.179	4.063

26.3 Салда на побарувања и обврски на крајот на годината

поврзана страна	2022 г.	2021 г.
ГЕПЛАСТИК	-31.325	-31.340
ВИС ВЕНДИНГ	396	184
БЕК АП ПЛУС	-23	0
РУСЕ КОМЕРЦ	-8.124	-6.910
вкупно	-39.076	-38.066

БЕЛЕШКА 27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

На ден 25.05.2023 година се одржа Собрание на акционери на кое е донесена одлука за намиравање на долгот што Друштвото го има према Гепластик ДООЕЛ Гевгелија, сопственост на мнозинскиот акционер. Незадоволни од оваа одлука група акционери покренува тужба со предлог за издавање временна мерка. Основниот суд Гевгелија на ден 21.06.2023 година донел Решение со кое му се налага на тужениот 7-ми Ноември АД Гевгелија да ја запре примената на оспорената одлука.

На ден 09.06.2023 година Гепластик ДООЕЛ Гевгелија подвел тужба за наплата на долг од 7-ми Ноември АД на износ од 21.433 илјади денари.

По датумот под кој се изготвени овие финансиски извештаи не се случиле други материјално значајни настани кои би требало да бидат прикажани во финансиските извештаи.